

СВЕР СО 22 МЕГАПИКСЕЛА

Според најавите, се верува дека ова ќе биде еден од најдобрите дигиталци на сите времиња. Кога Матрија ZD, прв пат била најавена минатата есен, веднаш било јасно дека станува збор за свер од дигиталец. Меѓу другото, се работи за прв интегриран SLR дигитален среден формат, за кој е најбитно тоа што е многу помал од другите камери во неговата категорија. Матрија ќе испорачува 22 мегапиксела со CCD чип, а ќе биде производ на канадската компанија "DALSA Corporation". Моделот ZD



спаѓа во категоријата камери со среден формат, какви што користат професионалните фотографи за снимање на реклами, портрети, пејсажи и слични мотиви. Споредено со помалите 35- милиметарски камери, камерите со среден формат имаат дуplo повеќе осветливо подрачје (поголем филм) и така овозможуваат поостра и побогата фотографија. Дигиталната камера Матрија ZD треба следната година да се појави на јапонскиот пазар, а за другите држави почетокот на продажбата е предвиден за крајот на 2006 година.



LOCKBOX - СКАП, НО КОРИСЕН

LockBox всушност е надворешен хард диск кој работи само доколку ги прочита вашите отпечатоци. Вградениот Active Imaging Sensor го проверува вашиот отпечаток пред секое вклучување и само доколку тој одговара, ќе дозволи да се гледаат податоците. Тој поддржува повеќе отпечатоци и ќе може да се отклучи со било кој прст или, пак, да му се дозволи на некој друг да има пристап до тие податоци. Истиот тој скенер може да се користи и за други програми, кои бараат авторизација. Поддржува до 7 партиции. На секоја од нив може да се додаде посебен корисник со специфичен отпечаток, односно да не можете да "чепкате" по неговата како и тој по вашата. LockBox може да се најде со капацитет од 80 GB па нагоре.

ВОДООТПОРЕН МОБИЛЕН ЗА СПОРТИСТИ

За спортистите кои уживаат во белите зимски спортови, а се љубители на технолошките помагала, во што се вклучени и мобилните телефони, има интересно решение. Мобилниот телефон е една од најкорисните алатки во нашиот живот. Ретко кој мобилен телефон е отпорен на надворешните временски прилики и неприлики. Имено, познатата компанија за производство на техника LG, го претстави последниот мобилен телефон во низата и ја има ознаката 502S. Освен своите моќни карактеристики, отпорност на вода и на влага, преклопениот 502S има вградена заштита на сите внатрешни делови и е отпорен на сите можни удари и падови. Во случај да се изгубите во морската длабочина или ако ве затрупа лавина, ќе може да ви помогне 502S затоа што во него има вграден компас, со што во секој момент ќе знаете каде се наоѓате.

Овој уред е достапен во зелена и во портокалова боја, со приближна цена од 500 долари но, за жал, моделот е достапен само на Далечниот Исток.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail.fotodigital.jasmina@yahoo.com